



## Постапка на гласање - избор на претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Архитектонскиот факултет - 2020/2021

Почитувани студенти на Архитектонскиот факултет во Скопје, како што веќе беше најавено, овогодинешните избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Архитектонскиот факултет во Скопје ќе се одвиваат по електронски пат. Во овој документ подетално ќе биде опишан и објаснет избирачкиот процес.

1. Секој студент со право на глас, на електронската (имејл) адреса со која е пријавен во системот „Iknow“ ќе добие имејл во кој ќе биде прикачен линк за пристап до гласањето. Линкот којшто ќе го добие секој студент е уникатен и преку него може да се пристапи само еднаш. Со тоа се избегнуваат злоупотребите и можните изборни нерегуларности (нпр. искористување туѓо право на глас и сл). На сликата е престапено како изгледа тој имејл:



2. Со кликување на претходно наведениот линк, на екран ќе добиете порака каква што е прикажана подолу. Во полето наведено како "Token" НЕ треба да се пополнува ништо (тоа поле веќе автоматски е пополнето!). Во наредното поле треба да решите едноставна равенка и треба да го напишете нејзиното решение. Ова поле служи чисто поради безбедносни причини и спречување на изборни нерегуларности.



3. Следно нешто што ќе ви се појави на вашиот екран е кратко известување за анонимноста на гласањето. Со овој дел се овозможува гласањето да е во целост тајно и анонимно.



4. Првото гласачко ливче е наменето за избор на претседател на Факултетското студентско собрание. На овогодинашното избирачко ливче ќе биде наведен еден кандидат. Може да се избере да се гласа за кандидатот (со „штиклирање“), а постои и можност да не гласате за кандидатот за претседател, односно вашето гласачко ливче за претседател да биде неважечко (така што нема да го „штиклирате“ понудениот кандидат).

Гласачко ливче за избор на претседател на Факултетското студентско собрание

Кратко упатство за начинот на гласање: се гласа со штиклирање на кандидат. Може да се избере само една опција. За неважечко се смета гласачкото ливче на кое нема избрано ниту една опција.

• Во волите одберете најмногу една опција

Кандидат1

Кандидат2

Следно

5. Второто гласачко ливче е наменето за избор на членови на Факултетското студентско собрание од студиската година во која сте запишани. На овогодинашното избирачко ливче ќе бидат наведени:

- во прва студиска година – 7 кандидати;
- во втора студиска година – 7 кандидати;
- во трета студиска година – 6 кандидати;
- во четврта студиска година – 5 кандидати;
- во петта студиска година – 5 кандидати.

При гласањето може да се избере, односно да се даде глас на: еден, двајца, тројца, четворица или на најмногу пет кандидати (колку што има претставници од секоја студиска година). Постои и можност да не гласате за членови на Факултетското студентско собрание од вашата студиска година, односно вашето гласачко ливче за избор на членови да биде неважечко (така што нема да „штиклирате“ ниеден од понудените кандидати).

Гласачко ливче за избор на членови на Факултетското студентско собрание од прва година

Кратко упатство за начинот на гласање: се гласа со штиклирање на кандидатите. Може да се избере најмногу 5 опции. За неважечко се смета гласачкото ливче на кое нема избрано ниту еден опција.

• Во волите одберете најмногу 5 опции

Кандидат1

Кандидат2

Кандидат3

Кандидат4

Кандидат5

Кандидат6

Следно

6. По завршување на гласањето ќе ја добиете следната порака.

Ве благодариме!

Вашите одговори на анкетира се заведени.

7. Уште една потврда дека вашето гласање е успешно, е потврда што ќе стаса до вашата имејл адреса по гласањето.



**e-admin** <e-admins@ukimfeit.onmicrosoft.com>  
To:

Почитуван(а)

Со ова потврдуваме дека успешно учествувате во гласањето насловено како ФССАФСИзбори и дека вашите одговори се зачувани. Ви благодариме што учествувате.

Ако имате некакви прашања, обратете се кај e-admin на [e-admins@ukimfeit.onmicrosoft.com](mailto:e-admins@ukimfeit.onmicrosoft.com).

Искрени поздрави,

e-admin

**ОДГОВОРИ НА ЧЕСТО ПОСТАВЕНИ ПРАШАЊА:**

**Дали можам да гласам за кандидатите од сите студиски години?**

НЕ. Покрај за кандидатот за претседател, на Архитектонскиот факултет секој студент има право да одлучува кои ќе бидат претставниците во неговата студиска година.

**Доколку го отворам линкот за гласање и по грешка го исклучам, дали ќе можам повторно да го искористам?**

За жал - НЕ. Токму поради оваа причина треба да бидете внимателни при процесот на гласање.

**Дали можам да бидам сигурен дека моите лични податоци се заштитени?**

Личните податоци при гласањето со сигурност се заштитени. Целиот систем на гласање е организиран, така што сечија приватност е заштитена. Секој глас е анонимен.

**На кој маил ќе пристигне линкот за гласањето?**

-Линкот за гласањето ќе пристигне на маил адресите на вашите iKnow account-ти. Тоа се мејлови кои ги наведувате при упис на студии, семестар итн.